

Северна Македонија 2018-2019

MICS

Дисциплинирање на децата

Multiple Indicator
Cluster Surveys



Дисциплинирање на децата



Republic of North Macedonia
State Statistical Office



Методи за дисциплинирање на децата



Процент на деца на возраст 1-14 години според методите за дисциплинирање на кои биле подложени во текот на изминатиот месец

Насилно дисциплинирање: нееднаквости



Процент на деца на возраст 1-14 години кои биле подложени на насилно дисциплинирање во текот на изминатиот месец, според статистичките белези

Физичко казнување: Тресење, удирање или плескање по дланка/рака/нога, удирање по задникот или друг дел од телото со тврд предмет, плескање или удирање по задникот со гола рака, удирање или плескање по лицето, главата или ушите, и удирање или тепање силно и постојано.

Тешки форми на казнување: Удари или шлаганци по лицето, главата или ушите, тепање, односно повеќе повторени удари со цела сила.


Психолошка агресија: повишување тон, викање или врескање кон детето, како и нарекување на детето со навредливи имиња како „глупаво“ или „мрзеливо“.

Насилно дисциплинирање: Секое физичко казнување и/или психолошка агресија.

Клучни пораки


- 22 проценти од децата - или помалку од една четвртина - биле подложени само на ненасилни методи на дисциплинирање. Од друга страна, 73 проценти, или речиси три четвртини, доживеале насилен метод на дисциплинирање. Физичко казнување доживеале 45 проценти од децата. Од нив, 7 проценти биле подложени на тешки форми на казнување.
- Според податоците, момчињата почесто доживуваат насилно дисциплинирање од девојчињата.
- Децата со функционални тешкотии се поизложени на насилно дисциплинирање, од сите видови, во споредба со нивните врсници без функционални тешкотии.
- Севкупно, 4 проценти од мајките/старателите сметаат дека физичкото казнување е неопходно за правилно воспитување и образование на детето. Овој став е позастапен кај помладите мајки и старатели, како и кај оние од најсиромашниот квинтил.

Насилно дисциплинирање: распределба според возраст




Процент на деца на возраст 1-14 години кои биле подложени на насилно дисциплинирање во текот на изминатиот месец, според методот на дисциплинирање и возраста

Дисциплинирање на децата според полот




Процент на деца на возраст 1-14 години кои биле подложени на насилно дисциплинирање во текот на изминатиот месец, според методот на дисциплинирање и полот

Дисциплинирање на децата според функционалните тешкотии



Процент на деца на возраст 2-14 години кои биле подложени на насилно дисциплинирање во текот на изминатиот месец, според методот на дисциплинирање и функционалните тешкотии

Ставови кон физичкото казнување



Процент на мајки/старатели на деца на возраст 1-14 години што сметаат дека физичкото казнување е неопходно за правилно воспитување или образование на децата, според статистичките белези

() Бројки засновани на 25-49 непондерирани случаи

Физичко казнување: ставови и искуства



Мултииндикаторското кластерско истражување во Северна Македонија (МИКС) беше спроведено во 2018-2019 година од страна на Државниот завод за статистика, како дел од глобалната програма МИКС. Стручна поддршка обезбеди Детскиот фонд на Обединетите нации (УНИЦЕФ), со финансиска поддршка на УНИЦЕФ, Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) и британската амбасада.

Целта на овој преглед е да се објават избрани наоди од МИКС за Северна Македонија 2018-2019 година поврзани со дисциплинирањето на децата. Податоците од овој преглед може да се најдат во табелите PR.2.1 and PR.2.2.

Дополнителни статистички прегледи и Извештајот со наодите од ова истражување и други истражувања се достапни на mics.unicef.org/surveys.